

# Службен гласник

## на општина Валандово

Број 9

26 Јуни 2018 година, вторник



[www.valandovo.gov.mk](http://www.valandovo.gov.mk)

### СОДРЖИНА

#### Совет на Општина Валандово:

- Решение** за објавување на Одлуката за давање на користење канцеларија на Јавна Установа Центар за социјална работа Валандово ..... 2
- Одлука** за давање на користење канцеларија на Јавна Установа Центар за социјална работа Валандово ..... 2
- Решение** за објавување на Одлуката за отстапување на движни ствари на ЈП „Комунален сервис“ Валандово ..... 2
- Одлука** за отстапување на движни ствари на ЈП „Комунален сервис“ Валандово ..... 2
- Решение** за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово ..... 3
- Одлука** за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово ..... 3
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за гостување во Република Бугарија ..... 3
- Одлука** за одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за гостување во Република Бугарија ..... 4
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово за реализирање на општински натпревар во прва помош ..... 4
- Одлука** за одобрување средства на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово за реализирање на општински натпревар во прва помош ..... 4
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка организаторот на спортската манифестација Ноќен турнир во мал фудбал-Меморијал „НАЧО 2018“ с.Пирава ..... 4
- Одлука** за одобрување на финансиска поддршка организаторот на спортската манифестација Ноќен турнир во мал фудбал-Меморијал „НАЧО 2018“ с.Пирава. 5
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства за учество на државни натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово ..... 5
- Одлука** за одобрување средства за учество на државни натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово ..... 5
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово за учество на меѓународен натпревар Word's Scholars Cup 2018 во Барселона, Шпанија ..... 5
- Одлука** за одобрување средства на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово за учество на меѓународен натпревар Word's Scholars Cup 2018 во Барселона, Шпанија ..... 6
- Решение** за објавување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект-бензинска пумпа на КП 502/2 КО Раброво при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат ..... 6
- Одлука** за вклопување на бесправно изграден објект-бензинска пумпа на КП 502/2 КО Раброво при донесување на

- Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат ..... 6
- 19. Решение** за објавување на Одлуката за вклопување на бесправен објект- Полигон за обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892 КО Раброво ..... 6
- 20. Одлука** за вклопување на бесправен објект- Полигон за обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892 КО Раброво ..... 7
- 21. Решение** за објавување на Одлуката за усогласување на намената на земјиштето на кое се изградени бесправни објекти на КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дп-Стоваришта ..... 7
- 22. Одлука** за усогласување на намената на земјиштето на кое се изградени бесправни објекти на КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дп-стоваришта ..... 7
- 23. Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово ..... 8
- 20. Одлука** за формирање на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово ..... 8
- 21. Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово ..... 9
- 22. Заклучок** за усвојување на Информацијата за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово ..... 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на користење канцеларија на Јавна Установа Центар за социјална работа Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за давање на користење канцеларија на Јавна Установа Центар за социјална работа Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/2 Градоначалник  
26.06.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 3 став 2 и член 21 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“

бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), член 64 став 3 и член 67 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 78 став 1 и член 80 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дванаесеттата редовна седница, одржана на 22.06.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за давање на користење канцеларија на Јавна Установа Центар за социјална работа Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука на ЈУ Центар за социјална работа Валандово за администрирање на правата од областа на социјалната заштита и заштитата на децата, се дава на користење на неопределено време, без надоместок, канцеларија на приземје со површина од 16м<sup>2</sup> во објект Општинска зграда на КП 246, сопственост на Општина Валандово,.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-88/3 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за отстапување на движни ствари на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за отстапување на движни ствари на ЈП „Комунален сервис“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/3 Градоначалник  
26.06.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дванаесеттата

редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за отстапување на движни ствари на**  
**ЈП „Комунален сервис“ Валандово**

**Член 1**

Со оваа Одлука се отстапуваат во трајна сопственост без надоместок на ЈП „Комунален сервис“ Валандово, следните движни ствари сопственост на Општина Валандово:

- специјализирано возило за собирање и транспорт на комунален отпад, марка ВМС, тип на мотор ISBE4 185, со број на мотор 21906117, број на шасија NMC518CHX9K200005, година на производство 2012, со набавна вредност од 4.035.600 денари и сегашна вредност од 2.274.173 денари;.

- Половна градежна машина КАТЕРПИЛАР 428Ц со набавна вредност од 1.291.500 денари и сегашна вредност од 462.412 денари;

- Потопна пумпа марка LOWARA тип 16GS751, Q-0-250 300 366litri/min, H=161,2-96-78 52metri, N=7,5kw со набавна вредност од 30.000 денари и сегашна вредност од 24.134 денари;

- Метални поцинкувани контејнери од 1.1м<sup>3</sup>, 105 броја, со набавна вредност од 1.756.583 денари и сегашна вредност од 853.774 денари.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово.

Бр.08-88/4 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесетта

та редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/4  
26.06.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за угостителска дејност („Службен весник на РМ“ бр.62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дванаесеттата редовна седница одржана на ден 22.06.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово**

**Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Валандово, за време на Петровденските празници (12, 13 и 14.07.2018 година), ГО ПРОДОЛЖУВА работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, за два часа.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-88/5 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**за објавување на Одлуката за одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за гостување во Република Бугарија**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за гостување во Република Бугарија, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/5  
26.06.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дванаесетта редовна седница одржана на ден 22.06 .2018 година, донесе

### О Д Л У К А

за одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за гостување во Република Бугарија

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се обрнуваат средства во износ од 20.000,00 денари на КУД „Гоце Делчев“ Валандово како финансиска поддршка за гостување во Република Бугарија.

#### Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО- Совет на општина, подставка 463190- Останати трансфери до невладини организации, на сметка на КУД „Гоце Делчев“ Валандово број 200000003002627 депонент Стопанска Банка.

#### Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-88/6 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за одобрување средства на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово за реализирање на општински натпревар во прва помош

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување средства на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово за реализирање на општински натпревар во прва помош, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/6 Градоначалник  
26.06.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дванаесетта редовна седница одржана на ден 22.06 .2018 година, донесе

### О Д Л У К А

за одобрување средства на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово за реализирање на општински натпревар во прва помош

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се обрнуваат средства во износ од 6.000,00 денари на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово за реализирање на општински натпревар во прва помош.

#### Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО- Совет на општина, подставка 463160-трансфери до хуманитарни организации, на сметка на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово број 200000001356537 депонент Стопанска Банка.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-88/7 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за одобрување на финансиска поддршка организаторот на спортската манифестација Нокен турнир во мал фудбал-Мемо ријал „НАЧО 2018“ с.Пирава

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на финансиска поддршка организаторот на спортската манифестација Нокен турнир во мал фудбал-Меморијал „НАЧО 2018“ с.Пирава, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/8 Градоначалник  
26.06.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дванаесетта редовна седница одржана на ден 22.06 .2018 година, донесе

### О Д Л У К А

за одобрување на финансиска поддршка на организаторот на спортската манифестација – Ноќен турнир во мал фудбал- Меморијал „НАЧО 2018“ с.Пирава, Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на организаторот на спортската манифестација-Ноќен турнир во мал фудбал Меморијал „НАЧО 2018“ с.Пирава, Валандово, се обвршуваат средства во износ од 60.000,00 денари.

#### Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО- Совет на општина, подставка 464990-други трансфери, на сметка на организаторот.

#### Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-88/7 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за одобрување средства за учество на државни натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово

**С Е О Б Ј А В У В А** Одлуката за одобрување средства за учество на државни натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесетта редовна седница, одржана на ден 22.06 2018 година

Бр.09-772/8  
26.06.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дванаесетта редовна седница одржана на ден 22.06 .2018 година, донесе

### О Д Л У К А

за одобрување на средства за учество на државни натпревари на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на Танцовиот Спортски Клуб „Ритам Плус“ Валандово, за учество на државни натпревари, се одобруваат средства во износ од 10.000,00 денари.

#### Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од програма АО- Совет на општина, подставка 463190-останати трансфери до невладини организации, на сметка на ТСК „Ритам Плус“ Валандово, бр. 250-0000000860-53 депонент Шпаркасе банка АД Скопје.

#### Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-88/9 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за одобрување средства на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово за учество на меѓународен натпревар Word's Scholars Cup 2018 во Барселона, Шпанија

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување средства на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово за учество на меѓународен натпревар Word's Scholars Cup 2018 во Барселона, Шпанија, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/9  
26.06.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дванаесетта редовна седница одржана на ден 22.06.2018 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за одобрување средства на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово за учество на меѓународен натпревар Word's Scholars Cup 2018 во Барселона, Шпанија**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука, од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово му се одобруваат средства во износ од 18.000,00 денари, за учество на меѓународен натпревар Word's Scholars Cup 2018, на глобалната рунд, која ќе се одржи во Барселона, Шпанија во периодот од 22 до 27 јули.

#### **Член 2**

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 464990 Други трансфери, на банкарска трансакциона сметка на Мартин Никола Динев од с.Пирава, Валандово .бр.210501695785865 депонент НЛБ Тутунска банка АД-Скопје.

#### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-88/10 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е**

**за објавување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект-бензинска пумпа на КП 502/2 КО Рабово при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на лански опфат**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект-бензинска пумпа на КП 502/2 КО Рабово при донесување на Урбанистичко-Планска Документација за проширување на плански опфат, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/10  
26.06.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 и член 12, став 1, алинеја 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 1555/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко планската документација („Сл.Весник на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 1, член 45 и член 47 став1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дванаесеттата редовна седница одржана на ден 22.06.2018 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

**за вклопување на бесправно изграден објект-бензинска пумпа на КП 502/2 КО Рабово при донесување на Урбанистичко - Планска Документација за проширување на плански опфат**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се предвидува вклопување на бесправен објект-бензинска пумпа изградена на КП 502/2 КО Рабово при донесување на Урбанистичко-Планска Документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат.

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општи на Валандово“.

Бр.08-88/11 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50

став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за  
вклопување на бесправен објект- Полигон  
за обука на возачи изграден на КП 562, 891  
и 892 КО Раброво

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за вклопување на бесправен објект- Полигон за обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892 КО Раброво, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/11  
26.06.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 и член 12, став 1, алинеја 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 1555/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко планската документација (“Сл.Весник на РМ” бр. 56/11, 162/12, 95/13, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 1, член 45 и член 47 став1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дванаесеттата редовна седница одржана на ден 22.06.2018 година, донесе:

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправен објект- Полигон за  
обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892 КО  
Раброво

#### Член 1

Со оваа Одлука се предвидува вклопување на бесправен објект- Полигон за обука на возачи изграден на КП 562, 891 и 892 КО Раброво при донесување на Урбанистичко-Планска Документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на општина Валандово”.

Бр.08-88/12 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за  
усогласување на намената на земјиштето  
на кое се изградени бесправни објекти на  
КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дп-  
стоваришта

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за усогласување на намената на земјиштето на кое се изградени бесправни објекти на КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дп-стоваришта, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/12  
26.06.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 и член 12, став 1, алинеја 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 1555/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко планската документација (“Сл.Весник на РМ” бр. 56/11, 162/12, 95/13, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 1, член 45 и член 47 став1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дванаесеттата редовна седница одржана на ден 22.06.2018 година, донесе:

### ОДЛУКА

за усогласување на намената на земјиштето на  
кое се изградени бесправни објекти на КП 861 КО  
Брајковци, со намена Г4-6-дп-стоваришта

#### Член 1

Со оваа одлука се предвидува усогласување на намената на земјиштето на кое се изградени бесправни објекти, согласно намената на бесправниот објект.

#### Член 2

Усогласувањето на намените ќе се изврши при донесување на урбанистичко-планската документација.

**Член 3**

Усогласувањето на намените во урбанистичко-планска документација се предвидува за КП 861 КО Брајковци, со намена Г4-6-дп-стоваришта.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на општина Валандово”.

Бр.08-88/12 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за формирање на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/13 Градоначалник  
26.06.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 93, 94 став 3, член 98 став 2, член 102 став 2 и член 105 од Законот за заштита и спасување (“Сл.Весник на РМ” бр. 36/04, 49/04, 86/08, 85/09, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 2, од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување (“Сл.Весник на РМ” бр. 124/06), член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр. 5/2002) и член 15 став 1 точка 10 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дванаесеттата редовна седница одржана на ден 22.06.2018 година, донесе

**ОДЛУКА**

за формирање на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на општина Валандово

**Член 1**

Со оваа Одлука се формира Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово.

Универзалната единица за заштита и спасување се формира во јачина на две одделенија, според следниот формациски и персонален состав:

Ред бр	Должност	Бр. на лица	Вид на образование	Забелешка
1	I ОДДЕЛЕНИЕ			
	-Командир	1	ВСС	Технички науки
	I ЕКИПА			
	-Извршител водител	1	ВСС	Технички науки
	-Извршители	2	ССС	
	-Извршител	1	ВСС/СС С	Медицински науки
	II ЕКИПА			
	-Извршител водител	1	ВСС	Технички науки
2	-Извршители	2	ССС	
	-Извршител	1	ВСС/СС С	Медицински науки
	II ЕКИПА			
	-Извршител водител	1	ВСС	Технички науки
	-Извршители	2	ССС	
	-Извршител	1	ВСС/СС С	Медицински науки
	Вкупно лица	19		

**Член 2**

Материјалните средства за Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово, се обезбедуваат од Буџетот на Општина Валандово.

**Член 3**

Одлуката за зголемување на подготвеноста и за мобилизација на членовите на Универзална единица за заштита и спасување од елементарни непогоди на територијата на Општина Валандово ја донесува Градоначалникот на Општина Валандово



**Член 4**

Со влегувањето на сила на оваа одлука, престануваат да важат Одлука за формирање на универзална единица за заштита и спасување во ЕЛС Валандово донесена на Совет на Општина Валандово со број 07-56/4 од 25.07.2008 година и Одлуката за формирање на специјализирана единица за противпожарна заштита во ЕЛС Валандово донесена на Совет на Општина Валандово со број 07-56/5 од 25.07.2008 година.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во Службен гласник на Општина Валандово..

Бр.08-88/14 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

---

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Заклучокот  
за усвојување на Информацијата за  
состојбата со дивите депонии во Општина  
Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на дванаесеттата редовна седница, одржана на ден 22.06.2018 година.

Бр.09-772/14 Градоначалник  
26.06.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на триесет и четвртата редовна седница одржана на ден 31.05.2016 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

за усвојување на Информацијата за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово

**1. СЕ УСВОЈУВА** Информацијата за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово.

**2.** Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-88/2 Совет на Општина Валандово  
22.06.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

